



ОПШТИНА

# АЕРОДРОМ

Број 84 | Година XIV | јануари – декември 2019 г. | *Весник на Општина Аеродром*



ДВЕ ГОДИНИ

**ОТВОРЕНА ОПШТИНА**

(2017 – 2019)



ДВЕ ГОДИНИ ОТВОРЕНА ОПШТИНА (2017 – 2019) .....3

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ..... 4 - 11

ИНФРАСТРУКТУРА ..... 12 - 21

УРБАНА ОПРЕМА ..... 22

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ..... 23 - 25

СПОРТ..... 26 - 27

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ХУМАНОСТ ..... 28

СОРАБОТКА..... 29

КУЛТУРА..... 30 - 31

Првиот број на весникот „Аеродром“ излезе во јуни 2006 година  
Весникот излегува како двомесечник

Редакција  
д-р Маја МАН ЧЕВСКА  
м-р Гордана АЦЕСКА  
м-р Александра МИЛЕВСКА-ПЕТРОВСКА  
Ивана ЈОВАН ОВИЌ-АЦКОВСКА

Уредува  
Одделение за односи со јавност и развој и поддршка на интегралниот информациски систем

Лектор  
м-р Гордана АЦЕСКА

Дизајн  
Европа 92 - Кочани

Фоторепортери  
Томислав Атанасовски  
Ивана Јовановиќ-Ацковска  
Елена Бакраческа

Издава  
Општина Аеродром

Градоначалник  
Златко Марин

Печати  
Европа 92 - Кочани

тираж 35.000 примероци

телефон: 2401 516  
факс: 2401 546

e-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk  
www.aerodrom.gov.mk

Адреса:  
Јане Сандански 109 Б,  
1000 Скопје

## Две години отворена општина

Почитувани сограѓани,

Веќе две години заедно со Советот на Општина Аеродром и со вашата безрезервна поддршка создаваме отворена и развиена општина. Наследивме институција затворена за сопствените жители, која долго време работела според погрешни приоритети. Како последица на тоа, во Аеродром со години се таложеле сериозни проблеми. Меѓутоа, лошите политики се сега зад нас. Ова раководство работи заедно со граѓаните и според нивните вистински потреби. Во изминатите две години заедно со Советот реализиравме и почнавме голем број проекти во сите сфери на општественото живеење.

На планот на заштитата на животната средина, набавивме 5.500 нови високостеблести дрвја, за кои издвоивме 22 милиона денари од општинскиот буџет. Го поставивме прочистувачот на воздух „Сити три“, обезбедивме 83 прочистувачи на воздух за сите градинки, исчистивме 62 мини депонии, собравме 50 кубни метри кабаст отпад во соработка со јавното претпријатие „Комунална хигиена“, а организиравме и повеќе екоакции. Доделивме субвенции за печки на пелети, за чистење оџаци, за велосипеди и инвертер-клими, подигнавме нови површини со зеленило преку изградба на 4 нови парка и реконструкција на два постојни, а за одржување на јавната чистота ангажиравме фирма.

Преку транспарентна, чесна и посветена работа реализиравме голем број инфраструктурни проекти. Реконструиравме и асфалтиравме 14 улици, ги проширивме паркинзите на три локации и обезбедивме 50 нови паркинг-места. Ја изградивме новата градинка „Буба Мара“ во Ново Лисиче, со што двојно го зголемивме капацитетот на згрижување деца. За првпат трговскиот центар во Лисиче и цела населба добија целосно ново осветлување. Ги подобривме условите за воспитно-образовниот процес, ги ре-



конструиравме сите детски и спортски игралишта и ги збогативме со нови реквизити и кошеви.

Во однос на социјалната заштита, доделуваме еднократна помош од 3.500 денари за секое прваче и еднократна помош од 5.000 за секое новороденче. Ги презедовме трошоците за обезбедување на училиштата, доделуваме еднократна финансиска поддршка од 10 илјади денари за талентирани млади спортисти, им даваме поддршка и инклузија на лицата со попреченост...

Општина Аеродром е наш заеднички дом. И во наредниот период продолжуваме да создаваме современа, развиена европска општина со висок стандард на урбано живеење во сите нејзини делови и овозможуваме подобар живот за сите граѓани.

Градоначалник на Општина Аеродром  
Златко Марин





## АЕРОДРОМ НЕКА БЛЕСКА! ЧИСТА ОКОЛИНА ЗА СЕКОГО



АЕРОДРОМ НЕКА БЛЕСКА!  
ЧИСТА ОПШТИНА ЗА СЕКОГО

Со оваа парола ја реорганизиравме комуналната служба и презедовме нови мерки за чистење на јавните површини. Ангажиравме нови специјални возила и друга механизација, како што се метачки на смет и цистерни за миење на улиците.

Општина Аеродром –  
секогаш во служба на граѓаните!



### ПОСТАВЕН ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ „СИТИ ТРИ“ ПРЕД ТЦ „БИСЕР“ КАКО ЗАМЕНА ЗА 275 ДРВЈА

Поставувањето на овој биолошки филтер има цел да ја подигне јавната свест и да не потсетува дека сите треба да бидеме активни фактори за чиста животна средина. За него ја одбравме токму оваа локација, како една од најфреквентните за моторни возила, но и за пешаци.







Ги ослободуваме заробените дрвја



## НАБАВЕНИ НАД 5.500 НОВИ ВИСОКОСТЕБЛЕСТИ ДРВЈА ЗА КОИ СЕ ИЗДВОЕНИ 22 МИЛИОНА ДЕНАРИ ОД ОПШТИНСКИОТ БУЏЕТ

### КИПАРИС

- ✓ ООУ „Лазо Ангелески“
- ✓ кружен тек на ул. „Коста Новаковиќ“
- ✓ дворот на ООУ „Браќа Миладиновци“
- ✓ дворот на градинката „Сонце“
- ✓ ул. „Методија Шаторов Шарло“
- ✓ ул. „Пандил Шишков“
- ✓ Горно и Долно Лисиче
- ✓ бул. „Трета македонска бригада“
- ✓ ул. „Симеон Кавракаров“
- ✓ Поликлиника „Јане Сандански“

### ПЛАТАН

- ✓ бул. „Видое Смилевски Бато“
- ✓ ул. „Методија Шаторов Шарло“
- ✓ ул. „Тодор Чангов“

### ЈАВОР

- ✓ кружен тек на ул. „Коста Новаковиќ“
- ✓ ул. „Методија Шаторов Шарло“
- ✓ бул. „Јане Сандански“

### ДАБ

- ✓ бул. „Февруарски поход“

### ЛИПА

- ✓ бул. „Видое Смилевски Бато“
- ✓ ул. „Методија Шаторов Шарло“

### ЈАСЕН

- ✓ ул. „Методија Шаторов Шарло“



Дворовите на основното училиште „Браќа Миладиновци“  
и детската градинка „Сонце“





## РАСЧИСТУВАМЕ ДИВИ ДЕПОНИИ



- ✓ Зголемен бројот на ангажирани лица за одржување на хигиената
- ✓ Набавени нови машини за косење (тримери и косилки)
- ✓ Исчистена дива депонија на бул. „Февруарски поход“ со површина од 4.500 м<sup>2</sup>
- ✓ Исчистена дива депонија во Реонски центар со површина од околу 5.300 м<sup>2</sup>
- ✓ Исчистена дива депонија кај стадионот во Горно Лисиче со површина од околу 1.500 м<sup>2</sup>
- ✓ Расчистени 69 мини депонии во соработка со Град Скопје и јавните претпријатија

### ГИ ЧИСТИМЕ ДЕПОНИИТЕ ВО:

- » Населба Лисиче
- » Бановина
- » Долно Лисиче покрај реката Вардар
- » бул. „12 македонска бригада“ спроти крстот
- » покрај патот во Долно Лисиче



Редовно го собираме кабастиот отпад во соработка со ЈП „Комунална хигиена“

## ПОДИГНУВАМЕ НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ



- ✓ Покрај улицата „Методија Шаторов Шарло“ на површина од 3.200 м<sup>2</sup>
- ✓ Покрај улицата „Новопроектирана 1“ на површина од 4.600 м<sup>2</sup>
- ✓ На раскрсницата меѓу улиците „Пандил Шишков“ и „Фрањо Клуз“ на површина од 1.000 м<sup>2</sup>
- ✓ Покрај булеварот „Трета македонска бригада“ меѓу зградите во Индустриска зона УЕБ на површина од 2.500 м<sup>2</sup>
- ✓ Нов парк во Мичурин

Службите на Општина Аеродром и ЈП „Паркови и зеленило“ редовно го одржуваат блоквското зеленило на целата територија на општината.





## РЕЦИКЛИРАЊЕ ОТПАД И ЕКОАКЦИИ



- ✓ Акција за собирање електричен и електронски отпад од домаќинствата преку телефонски повик
- ✓ Поставен контејнер за ситен електронски отпад



- ✓ Кампањи за заштита од пожари во Општина Аеродром
- ✓ Масовни екоакции
- ✓ Организираме едукативни акции за правилно постапување со отпадот
- ✓ Ја подигнуваме свеста кај младите за заштита на животната средина



- ✓ Акција за собирање пластика од домовите во населбата Лисиче (вклучени 400 домаќинства)
- ✓ Систем за услуга за собирање отпад „од врата на врата“ и интеграција на неформалните собирачи на отпад во соработка со Здружението „Гоу грин“ и ромскиот бизнис-информативен центар.
- ✓ „Нула отпад“ од просторите на Општина Аеродром подигнаа 21 компјутер, 29 монитори, 3 лаптопи, 2 печатачи, 30 тастатури и 6 мауси.



### ДОДЕЛЕНИ СУБВЕНЦИИ ЗА:

- » велосипеди
- » инвертер-клими
- » чистење оџаци
- » печки на пелети

Целта на овој проект е да придонесеме за почист воздух и поздрава животна средина преку поттикнување на граѓаните што помасовно да го користат велосипедот како превозно средство, како и да користат еколошки начини на затоплување на своите домови.

» Обезбедени 83 прочистувачи на воздух за сите градинки



Предвидено е поставување прочистувачи за воздух во основните училишта



## ЦЕЛОСНО РЕКОНСТРУИРАН РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ ЈУРУМЛЕРИ – ДРАЧЕВО

Целосно реконструиран регионалниот пат Јурумлери – Драчево што поминува низ Долно Лисиче според високи меѓународни стандарди за градежни активности и материјали како долгорочно решение на повеќегодишниот проблем со несоодветна инфраструктура за локалното население.

ПРЕД



ПОТОА





## СТАР АЕРОДРОМ ДОБИ КРУЖЕН ТЕК



Ги поврзавме улиците „Коста Новаковиќ“ и „Ангел Димовски“ во Стар Аеродром со кружен тек. Проектот опфати асфалтирање на вкупна површина од 3.500 квадратни метри и тротоари со широчина од по два метра, велосипедска патека, нова линија за јавно осветлување и атмосферска канализација.

**ПРЕД  
РЕКОНСТРУКЦИЈА**





## БЕЗБЕДНИ СООБРАЌАЈНИЦИ ЗА СИТЕ УЧЕСНИЦИ ВО СООБРАЌАЈОТ

Реконструиран булеварот „Февруарски поход“ во Ново Лисиче во должина од 720 метри, со 7,49 милиони денари од Град Скопје.



Реконструиран булеварот АСНОМ како заеднички проект со Град Скопје



Изградена е нова улица „Новопроектирана 3“ кај висококатниците во Општина Аеродром. Изведени се околу 250 метри. Улицата е широка 12 метри, има четири ленти и тротоари од двете страни со широчина од по два метра. Исто така, изведени се фекална и атмосферска канализација, како и улично осветлување. Улицата, која е инвестиција на Цеваир Скај Сити, дополнително го растовари сообраќајот во овој дел на општината.

РЕКОНСТРУИРАНА УЛИЦАТА „23 ОКТОМВРИ“



Со реконструкцијата на улицата „23 Октомври“ (поранешна „Владимир Комаров“) се подобруваат условите за живот на граѓаните бидејќи ова е една од најфреквентните улици.

НОВА УЛИЦА КАЈ ВИСОКОКАТНИЦИТЕ



Изградивме четири нови краци на улицата „Пандил Шишков“ во Стар Аеродром. Освен асфалтирање, краците добија и комплетен водовод, атмосферска канализација, тротоари од двете страни и улично осветлување. За проектот се издвоени околу 9 милиони и 300 илјади денари од буџетот на Општина Аеродром.

КОМПЛЕТНО НОВА УЛИЦА МЕЃУ МИЧУРИН  
И СТАР АЕРОДРОМ



Изградивме комплетно нова улица со јавно паркиралиште покрај улицата „Фрањо Клуз“ во должина од 200 метри, за кои Општината издвои над 8 милиони денари.

Станува збор за изградба на улицата што ги поврзува Мичурин и Стар Аеродром „Новопроектирана 8“, која доби и комплетно нова атмосферска, фекална и водоводна мрежа, исто така во должина од 200 метри и целосно ново осветлување. Изградбата на улицата за граѓаните значи полесен пристап до новите згради и приклучок кон комплетно новата подземна инфраструктура.

АСФАЛТИРАНИ УЛИЦИ СО ПОВРШИНА ОД  
4.000 КВАДРАТНИ МЕТРИ



Реконструирани веќе постојни улици во Горно Лисиче, меѓу кои „Тодор Чангов 20“ и „Ѓорѓи Капчев 9“, како и повеќе краци на улицата „Венијамин Мачуковски“ во Мичурин со површина од 4.000 квадратни метри.

ЧЕТИРИ НОВИ КРАЦИ НА УЛИЦАТА  
„ПАНДИЛ ШИШКОВ“





Ја реконструираме и ја рехабилитираме улица „4“ во Долно Лисиче со површина од 820 квадратни метри.



ЈА САНИРАВМЕ УЛИЦАТА „ТОДОР ЧАНГОВ 41“



По повеќе од 10 години целосно ја реконструираме улицата „Тодор Чангов 41“.

ПОСВЕТЕНО РАБОТИМЕ НА РЕШАВАЊЕ НА НЕДОСТИГОТ ОД ПАРКИРАЛИШТА



Целосно ново паркиралиште во Ново Лисиче кај градинката „Буба Мара“. Паркингот го решава долгогодишниот проблем на жителите од околината, но и на родителите кои со возила ги оставаат и ги земаат своите деца од градинката.

Проширени паркинзите на три локации во непосредна близина на булеварот „Видоје Смилевски-Бато“

Целосно обновен паркинг-просторот во непосредна близина на детската градинка „Бамби“ и ООУ „Љубен Лапе“. Граѓаните добија реконструиран паркинг со површина од 1600 квадратни метри.

АСФАЛТИРАНИ КРАЦИТЕ НА „УЛИЦА 3“ ВО ТАБАК СИТИ




Општина Аеродром ги реконструира и ги асфалтира краците на „улица 3“ покрај булеварот „Трета македонска бригада“ во непосредна близина на средното училиште „Димитар Влахов“. Со уредување на патната инфраструктура им го олесниме секојдневното функционирање на жителите.

Реконструираме краци на улицата „Божин Николов – Силни“ во Горно Лисиче. Станува збор за неколку руинирани и дотраени сервисни улици.



ЈА РЕКОНСТРУИРАВМЕ УЛИЦАТА „ИЛИЈА ДИМОВСКИ“



Во населбата Лисиче ја реконструираме улицата „Илија Димовски“, со што го решивме долгогодишниот проблем на жителите на овој дел од населбата, кои се соочуваа со насобрана вода по секој побилен дожд.



Ја санираме пристапната улица што води кон ООУ „Љубен Лапе“ и касарната. Стариот асфалт го заменивме со нов и поставивме нова атмосферска канализација.



## ЈА ЗГОЛЕМУВАМЕ БЕЗБЕДНОСТА ВО СООБРАЌАЈОТ



Поставена нова сообраќајна вертикална и хоризонтална сигнализација и сообраќајни знаци за предупредување пред основните училишта „Блаже Конески“, „Александар Македонски“, „Браќа Миладиновци“, „Горѓија Пулевски“ и клонот „Сонце“ на детската градинка „Буба Мара“ во Реонски центар

### ПОСТАВЕНА СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА БУЛЕВАРИТЕ:

- » „Трета македонска бригада“
- » „12 македонска бригада“
- » „Србија“



Реконструирана водоводната мрежа на улица „1“ од крак 1 до крак 10 во Долно Лисиче со средства обезбедени од ЕУ ИПА инвестицискиот фонд со вкупен износ од 126 илјади евра.

Поставена цевка Ф-400 на водоводната линија во делот од булеварот „Србија“, од „Енергосистем“ до кружниот тек пред Цементарница „Усје“, во должина од 450 метри. Решен е проблемот со водоснабдувањето во високите зони во Аеродром и Ново Лисиче





### ЦЕЛОСНО НОВО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛБАТА ЛИСИЧЕ

- » 265 столба
- » 330 нови светилки

Трговскиот центар во населбата Лисиче за првпат од своето постоење доби целосно ново осветлување.

Поставени нови 108 ЛЕД-рефлектори и светилки, енергетски ефикасни.







- ✓ Ги реконструиравме оштетените детски игралишта на целата територија
- ✓ Поставивме гумена подлога за поголема безбедност на најмладите и ги обновивме реквизитите
- ✓ Ново детско катче во дворот на црквата „Св. Петар и Павле“
- ✓ Ги обновивме спортските игралишта во Аеродром. Поставивме стаклени табли на кошевите и ги збогативме со нови реквизити
- ✓ 100 нови клупи
- ✓ 100 канти за отпадоци
- ✓ 600 нови заштитни столпчиња
- ✓ Нов парк за миленичиња во Реонски центар на површина од 600 квадратни метри



### ОТВОРЕНА НОВА ГРАДИНКА „БУБА МАРА“ ВО НОВО ЛИСИЧЕ



- » 8 занимални
- » Вкупна површина од 1.500 квадратни метри
- » Капацитет за згрижување 200 деца
- » 40 милиони денари од буџетот на Општина Аеродром



### СЕ ИЗРАБОТУВААТ ПРОЕКТИ ЗА ЧЕТИРИ НОВИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

- » Изработка на проект за нова градинка во Мичурин. Целосно нов објект со површина од 2.500 м<sup>2</sup>
- » 3 готови проекти за доградба на градинките „Црвенкапа“ и „Изворче“ во Стар Аеродром, реконструкција на објектот „Пчелка 1“ во населбата Лисиче





## СОЗДАВАМЕ ПОДОБРИ УСЛОВИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

- » Целосна санација на покривот на ООУ „Лазо Ангеловски“
- » Внатрешно уредување на училиштата
- » Целосна реконструкција на подовите во основните училишта „Љубен Лапе“ и „Лазо Ангеловски“
- » Готов проект за доградба на 4 училници во ООУ „Лазо Ангеловски“ за укинување на трета смена
- » Основното училиште „Горѓија Пулевски“ во Општина Аеродром доби лифт со кој ќе се овозможи и ќе се олесни движењето на лицата со физичка попреченост во самиот објект. Лифтот е донација од Американската амбасада, а неговата вредност изнесува околу 50 илјади долари.



## ГИ ОЛЕСНУВАМЕ ТРОШОЦИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ГИ ВРАЌАМЕ ПАРИТЕ КАЈ ГРАЃАНИТЕ


- » Еднократна помош од 3.500 денари за секое прваче
- » Преземање на трошоците за обезбедување на училиштата
- » 810 решенија за еднократна парична помош за новороденчиња во висина од 5 илјади денари или над 4 милиони денари од општинскиот буџет
- » 16 асистенти им помагаа на ученици од Општина Аеродром
- » По 10 илјади денари за првенците на генерација
- » Бесплатни униформи за учениците



**3.500 денари за секое прваче**



**Се грижиме за безбедноста на учениците**





# СПОРТ



Традиционален пожарничарски крос на кејот во Општина Аеродром со учество на околу 500 ученици од петто до деветто одделение од основните училишта од Град Скопје како значаен придонес во развојот на свеста кај младата популација за заштита од пожари



Поддршка за турнирот во мал фудбал „Скопје“ во Спортски центар „Ново Лисиче“



Парична помош за секој талентиран спортист во износ од 10.000 денари



Ново карате-катче во срцето на населбата Лисиче



# СПОРТ

Поддршка за меѓународниот тениски турнир со настап на стотина најдобри јуниори во Спортскиот центар „Јане Сандански“.

Поддршка за Европското поединечно шаховско првенство што се одржа во хотелот „Дабл три Хилтон“ во Општина Аеродром со учество на околу 400 претставници на федерации - членки на Европската шаховска унија по швајцарски систем.



Заеднички проект на Општина Аеродром и Бадминтон федерацијата „Играме бадминтон“ што вклучува бесплатна обука за наставниците по физичко образование

Пофалница за пливачот Стефан Трпковски, кој освои златен медал на Летните игри на Специјалната олимпијада во Абу Даби.





Еднократна парична помош за новороденчиња во висина од 5 000 денари

## СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ХУМАНОСТ



Помош од 600.000 денари за лицата со аутизам од здружението „Во мојот свет“

- » Спроведени повеќе крводарителски акции во соработка со Црвен крст на Кисела Вода меѓу администрацијата и хумани граѓани.
- » Градоначалникот Марин заедно со тим од Општината даруваа крв во чест на жртвите од 11 септември во Американската амбасада



**ОБЕЗБЕДУВАМЕ СТРУЧНА ПОМОШ ЗА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ**

Ангажиравме деветмина образовни и лични асистенти за потребите во основните училишта и тројца помагачи на 30-ина стари лица преку програмата за општинско-корисна работа, како и 10 стручни лица за грижа на деца со посебни образовни потреби



- » Новогодишни пакетчиња за децата од Дневниот центар за деца со ментална и телесна попреченост – Железара и за дечињата од здружението на граѓани за третман на лицата со аутизам, АДХД и Аспергеров синдром „Во мојот свет“
- » Пакети со храна за социјално ранливи семејства



Кампања за борба против ракот на дојка и ракот на простата што се одбележуваат во текот на октомври и ноември „Сакаме здрави родители!“




## СОРАБОТКА



Соработка и средби со граѓаните, со граѓанските организации, со пензионерските здруженија, но и со амбасадори



Плакета за афирмација на европските вредности од Европското движење за успешна соработка во реализација на активностите за одбележување на Денот на Европа



Аеродром воведува родова перспектива во програмите



Специјализирана меѓународна изложба на ротвајлери во паркот „Авионче“.



Првоаприлско дефиле под маски на најмладите во Општина Аеродром





### BACK 2 SCHOOL WEEK

- » Околу 10.000 луѓе уживаа во настапот на Пол ван Дајк, еден од предводниците на електронската сцена
- » Бина по светски стандарди со врвно озвучување, уникатно осветлување и огромни екрани кои се заштитен знак за настапите на светската икона на електронската музика
- » Посебни ефекти, милиони конфети и голем огномет

### Ги поддржуваме:

- » Меѓународниот фестивал на комедијата „Гола месечина“
- » Традиционалниот Илинденски марш
- » Меѓународниот фолклорен фестивал „Св. Троица“ во Долно Лисиче
- » Настап на воениот оркестар на АРМ
- » Бесплатни латинотанци во Паркот на езерата во соработка со асоцијацијата „Ластовица“



### РОДЕНДЕН НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

- » Под мотото „Растеме со Аеродром“ го одбележуваме роденденот на Општината
- » Учествуваат децата од градинките и основните училишта,
- » Настапуваат бендови и хип-хоп групи, невладини организации и здруженија
- » Хуманитарен карактер на манифестацијата







Со љубов за Аеродром!